

Државната комисија за жалби по јавни набавки во состав: Маја Малахова – претседател, Елита Шуки – заменик претседател, м-р Мишо Василевски – член и Томо Томовски – член, врз основа на член 200 од Законот за јавните набавки, одлучувајќи по жалбата на жалителот – „ЕХ ИЗВЕДБА ИНЖЕНЕРИНГ“ ДООЕЛ Скопје, наш број 08-216/1 од 26.03.2018 година, изјавена против Одлуката за избор на најповолна понуда бр.05-459/4 од 16.03.2018 година, донесена по Огласот за доделување на договор за јавна набавка со Отворена постапка бр.45/2017, за набавка на услуги – технички преглед, мерење и испитување на громобранска инсталација, контролни мерења и испитувања на нисконапонски електрични инсталации и подни облоги во медицински локации, операциони сали, на договорниот орган – ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи, универзитетски клиники, завод и ургентен центар - Скопје, врз основа на член 220 став 1 алинеја 1, а во врска со член 212 став 2 и член 220 став 3 од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.27/2015, бр.78/2015, бр.192/2015, бр.27/2016, бр.120/2016 и бр.165/17), на 17<sup>-та</sup> Седница одржана на ден 04.04.2018 година го донесе следното:

## **РЕШЕНИЕ**

**1. Жалбата** на жалителот „ЕХ ИЗВЕДБА ИНЖЕНЕРИНГ“ ДООЕЛ Скопје, изјавена против Одлуката за избор на најповолна понуда бр.05-459/4 од 16.03.2018 година, донесена по Огласот за доделување на договор за јавна набавка со Отворена постапка бр.45/2017, за набавка на услуги – технички преглед, мерење и испитување на громобранска инсталација, контролни мерења и испитувања на нисконапонски електрични инсталации и подни облоги во медицински локации, операциони сали, на договорниот орган – ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи, универзитетски клиники, завод и ургентен центар - Скопје, **СЕ ОТФРЛА КАКО НЕПЛАТЕНА.**

**2. Решението** на Државната комисија за жалби по јавни набавки **е конечно.**

## ***Образложение***

Договорниот орган, ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи, универзитетски клиники, завод и ургентен центар - Скопје, спровел постапка за јавна набавка со Отворена постапка бр.45/2017, за набавка на услуги – технички преглед, мерење и испитување на громобранска инсталација, контролни мерења и испитувања на нисконапонски електрични

инсталации и подни облоги во медицински локации, операциони сали за што донел Одлуката за избор на најповолна понуда бр.05-459/4 од 16.03.2018 година.

Незадоволен од Одлуката за избор на најповолна понуда бр.05-459/4 од 16.03.2018 година, жалба изјави економскиот оператор „ЕХ ИЗВЕДБА ИНЖЕНЕРИНГ“ ДООЕЛ Скопје.

Државната комисија за жалби по јавни набавки, разгледувајќи ја жалбата, утврди дека жалителот не постапил согласно со член 212 став (1) и (2) од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.27/2015, бр.78/2015, бр.192/2015, бр.27/2016, бр.120/2016 и бр.165/2017), односно жалбата не била уредна и жалителот не доставил доказ за уплата на надомест за водење на постапката и поради што не постапуваше по истата.

Жалителот не постапил согласно член 229 став (1) од Законот за јавните набавки кој утврдува дека: „Во постапката пред Државната комисија, подносителот на жалбата, покрај административната такса, плаќа и надомест за водење на постапката во зависност од висината на понудата, и тоа: - до 20.000 евра во денарска противвредност, надомест од 100 евра во денарска противвредност; - од 20.000 до 100.000 евра во денарска противвредност, надомест од 200 евра во денарска противвредност; - од 100.000 до 200.000 евра во денарска противвредност, надомест од 300 евра во денарска противвредност, или – над 200.000 евра во денарска противвредност, надомест од 400 евра во денарска противвредност.

Во случај на непостоење на понуда, висината на надоместок за водење на постапката се пресметува врз основа на проценетата вредност на договорот за јавна набавка, при што Државната комисија го известува подносителот на жалбата за висината на надоместок и рокот во кој треба да достави доказ за негова уплата”.

Понатаму, согласно член 220 став (1) алинеја 2 од Законот за јавните набавки: „Во постапката за правна заштита, Државната комисија може: да ја отфрли жалбата заради ненадлежност, недозволеност, неуреденост, ненавременост, поради тоа што е изјавена од неовластени лица и во случај на неисполнување на обврската од членот 212 став (2) на овој закон”.

Член 212 став (2) од Законот за јавните набавки утврдува: „Подносителот на жалбата е должен да приложи и доказ за уплата на надомест за водење на постапката”.

Од причини што подносителот на жалбата не постапил според погоре наведените одредби од Законот за јавните набавки, односно не изврши уплата на надоместок за водење на постапката и не достави доказ за извршената уплата, Државната комисија донесе Решение како во диспозитивот.

**Упатство за правно средство:** Согласно член 230 од Законот за јавните набавки и член 20 од Законот за управните спорови, против ова решение незадоволната странка може да поднесе тужба до Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 од денот на приемот на решението.

Бр.08-216/5  
04.04.2018 год.  
С к о п ј е

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
**Маја Малахова**

Доставено до:

- Архива,
- „ЕХ ИЗВЕДБА ИНЖЕНЕРИНГ“ ДООЕЛ Скопје, ул.„Никола Тримпаре“ бр.27, 1000 Скопје
- Јавна установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клинки, завод и ургентен центар – Скопје, ул.„Водњанска“ бр.17, 1000 Скопје